



Проектот ИПА 2 Механизам за граѓанските организации е спроведуван од ЕВРОТИНК, Еко-свест, Реактор и Зенит. Проектот е финансиран од Европската унија.



## Повик за понуди Панелист за работилници за градење капацитети и вмрежување

Локална Акциона Група Скардус во рамките на своите програмски активности и во соработка со Општина Јегуновце го спроведува проектот “Градење на функционално партнерство меѓу локални институции, бизнис сектор и НВО“. Проектот е финансиран од ЕВРОТИНК - Скопје во рамките на вториот повик на “ИПА 2 механизам за граѓански организации - IPA2CSO“ проектот. Целта на проектната апликација е да се изгради функционално партнерство меѓу локални институции, бизнис сектор и НВО“ со цел да се подобри економската состојба на територијата на која делува ЛАГ Скардус.

Во рамките на проектот “Градење на функционално партнерство меѓу локални институции, бизнис сектор и НВО“ ќе се спроведат две работилници за градење капацитети и вмрежување.

За таа цел се распишува повик со Реф. Бр. 0308-232/5 за Панелист за работилници за градење капацитети и вмрежување. Панелистот треба:

- Да има познавање на темата на работилница за градење капацитети и вмрежување, односно знаења од областа соработка, партнерство меѓу локални институции, бизнис сектор и НВО, како и ЛИДЕР програмата;
- Да има искуство како панелист на работилници.

Панелистот ќе биде ангажиран за две работилници.

Врз основа на потпишан договор, средствата ќе бидат исплатени на сметка на Панелистот по завршувањето на работилниците за градење капацитети и вмрежување. Врз основа на договорот, аванс нема да биде предвиден за исплата. Во понудената цена треба да бидат вклучени сите оперативни трошоци, средства за средби, и слично.

Сите заинтересирани треба да ги испратат следните документи:

- Стручна биографија
- Референта листа од претходно работно искуство како Панелист.

Потребната документација треба да се испрати најдоцна до 23.03.2018 година до 16.00 часот на следната адреса: [lag.skardus@gmail.com](mailto:lag.skardus@gmail.com) со назнака за “Повик Реф. Бр. 0308-232/ 5“.

Избраниот кандидат ќе биде контактиран до 30.03.2018.

Со почит,  
Дубравка Ѓилас  
Проектен координатор

